



TOYOTA COROLLA HB & TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

Ниво на опрема	БЕНЗИН				HYBRID			
	1.2 Turbo 116 h. p. / 6 MT		1.2 Turbo 116 h. p. / CVT		1.8 HSD 122 h. p. / e-CVT		2.0 I HYBRID Dynamic Force 180 h. p. / e-CVT	
	ЕВРА	ДЕНАРИ	ЕВРА	ДЕНАРИ	ЕВРА	ДЕНАРИ	ЕВРА	ДЕНАРИ
COMFORT	18,209 €	1,128,958 ден.	/	/	21,740 €	1,347,880 ден.	/	/
EXECUTIVE	20,990 €	1,301,380 ден.	22,490 €	1,394,380 ден.	25,190 €	1,561,780 ден.	/	/
EXECUTIVE bi-tone	/	/	/	/	26,090 €	1,617,580 ден.	/	/
LUXURY	/	/	/	/	28,840 €	1,788,080 ден.	31,490 €	1,952,380 ден.
LUXURY grey interior	/	/	/	/	29,140 €	1,806,580 ден.	31,590 €	1,958,580 ден.
LUXURY +	/	/	/	/	/	/	33,490 €	2,076,380 ден.
LUXURY + grey interior	/	/	/	/	/	/	33,790 €	2,094,980 ден.
LUXURY + bi-tone	/	/	/	/	/	/	34,290 €	2,125,980 ден.
TOURING SPORTS COMFORT	/	/	/	/	23,290 €	1,443,980 ден.	/	/
TOURING SPORTS EXECUTIVE	/	/	/	/	26,990 €	1,673,380 ден.	/	/
TOURING SPORTS LUXURY	/	/	/	/	30,490 €	1,890,380 ден.	/	/
TOURING SPORTS LUXURY grey interior	/	/	/	/	31,090 €	1,927,580 ден.	/	/
TOURING SPORTS LUXURY PANO ROOF	/	/	/	/	/	/	35,490 €	2,200,380 ден.
TOURING SPORTS LUXURY PANO ROOF grey interior	/	/	/	/	/	/	36,090 €	2,237,580 ден.

TOYOTA STANDARD

>6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на батерија (што ќе измине побрзо)

>10 години бесплатна грижа за хибридата батерија (само хибрид)

>Анти-корозивна гаранција: 12 години

> Патна помош:

5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден (Европа) - 3.900,00 Ден

TOYOTA SAFETY SENSE 2 active safety system:

> Pre-Collision System систем за препознавање на пешаци и велосипедисти

> Adaptive Cruise Control адаптивен темпомат

> Lane depart assistant систем за следење на патна лента со корекција на волан

> Road sign assist систем за препознавање на сообраќајни знаци

> Automatic high beam со автоматско прилагодување на долги светла

Важи од: 14.01.2020

COMFORT

- (ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки електронска распределба на силата на сопирање (EBD) и зајакнување на сопирањето (BA)
- Vehicle Stability Control (VSC) систем за стабилност при управување & Hill-assist control
- 3-крак волан
- Обоени рачки на вратите во боја на каросерија
- Обоени кукишта на надворешните елек.ретровизори во боја на каросеријата со грејачи
- Рачно прилагодување на затемнувањето на внатрешниот ретровизор
- Предни и задни прозори со електрично отворање/затворање со заштита од прикештување
- Мануелно прилагодување на предни фарови
- Далечинско централно заклучување
- Мекферсон потпирање на предна оск
- Мултилинк потпирање на задна осовина со двојни вилушки
- 15" челични бандаши со пневматици 195/65/15
- Резервно тркало 125/70d17, или кит за продупчен пневматик, зависно од спецификацијата
- Електронска паркирна (рачна) сопирачка
- Заден спојлер во боја на каросерија
- Преден браник во боја на каросерија
- Црна украсна решетка на ладилникот во предниот браник
- Заден браник во боја на каросерија
- Отворање на вратата од багажник преку копче
- Осветлена затворена преграда за ракавици
- Светло во багажник
- LED предни светла со автоматско приклучување на долги светла (AHB)
- LED DRL дневни светла
- Задни фарови во комбинација со LED
- Follow-me-home предни светла за осветлување при заклучување/отклучување
- Soft-touch мек материјал на горниот дел од предните врати

- Soft-touch мек материјал на горниот дел од инструмент таблата
 - Потпирач за раце напред обложени во текстил во црна боја
 - Зелено тонирани стакла
 - Прилагодување на брзина на интервали на бришачите
 - Мануелен клима уред со ECO режим
 - Црни отвори за вентилација
 - Висинско прилагодување на возачко седиште
 - Преклопување на наслон од задни седишта 60:40
 - 7 SRS безбедносни воздушни перничња
 - Команди за темпомат и аудио систем на воланот
 - Антена на кровот во облик на перка од ајкула
 - 12 V приклучок во предна конзола
 - Стартување на моторот со клуч
 - Ново!** 8" Мултимедијален систем Toyota Touch осетлив на допир со смартфон интеграција, 4 звучници радио, Bluetooth, USB & AUX конектори.
 - Ново!** Задна камера за помош при паркирање со визуелизација на 8" дисплеј
- Опрема достапна само кај Хибрид:**
- Ниска позиција на подот на багажникот (само кај 1.8 Хибрид)
 - Лизгачки капак на централниот потпирач за раце напред (само кај 1.8 Хибрид)
 - Двонски автоматски клима уред со ECO функција (само кај 1.8 Хибрид)
 - Стартување на моторот преку копче (само кај 1.8 Хибрид)
 - LTA систем за одржување на возилото во средина на сообраќајна лента (рацете на возачот мора да се постојано на воланот). Ако линиите не се видливи, LTA го детектира работ на патот и ја следи патеката на возилото (само кај 1.8 Хибрид)
 - Компресорски сет за поправка на продупчен пневматик
 - Двоен под со две нивоа на поставување со двострана подлога (само кај Touring Sports)
 - 12 V приклучок во багажникот (само кај Touring Sports)
 - Ново!** Индикатор за времето поминато во електричен режим
 - Ново!** AVAS-систем за звучно предупредување на пешаци

EXECUTIVE

Надградено на нивото COMFORT :

- 3-крак волан обложен во кожа
- Предни светла за магла
- Рачно прилагодување на висината на возачко и совозачко седиште
- Електрично прилагодување на лумбарна поддршка кај возач
- Отвори за вентилација со хромирани декорации
- Рачка за менувањ обложена во кожа
- Електрохромен внатрешен ретровизор за намалување на одблесок од фарови
- Осветлен штитник за сонце кај возачот и совозачот
- Ел. подигачи на страничните стакла со автоматско кревање и спуштање
- Двонски автоматски клима уред со ECO функција
- Резервно тркало 125/70d17, или кит за продупчен пневматик, зависно од спецификацијата
- 8" мултимедија екран чувствителен на допир (без CD плеер)
- Задна камера за возење назазад со линии за наведување
- Грејачи на предни седишта
- Џеб на задната страна од возачкото седиште
- Лизгачки капак на централниот потпирач за раце напред (не е достапно кај 1.2 6M/T)
- 16" бандаши од лесна легура (5 двојни краци)
- 7" мулти инфо дисплеј на инструмент табла (само кај 1.8 Hybrid Hatchback)
- Задни вентилациски отвори (само кај Touring Sports)
- Индивидуални светла за патниците назад (only for Touring Sports)



Црна внатрешност (код FB20)



Црно/светло сива внатрешност со светло таван (код FB10)



Фотографијата е мултирампа

TOYOTA COROLLA HB & TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

EXECUTIVE bi-tone

Над нивото EXECUTIVE:

- Bi-tone избор на двојној комбинации на боја на каросерија во комбинација со црн кров
- 17" машински полирани бандаши од лесна легура (10 краци) со пневматичи 225/45R17
- Дополнително затемнети задни стакла

- Амбиентално светло во кабината
- Bi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла

LUXURY

Над нивото EXECUTIVE:

- 3-крак волан обложен во кожа со греење
- 17" машински полирани бандаши од лесна легура (10 краци) со пневматичи 225/45R17
- Автоматско преклопување на надворешните ретровизори
- Дополнително затемнети задни стакла
- Греење на предно ветробранско стакло во делот на бришачи
- Smart entry систем за отклучување на автомобилот (без користење на клуч)
- Сензор за дожд
- Амбиентално светло во кабината
- Bi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла
- Спортски предни седишта во комбинација со кожа, со изразена потпора обрабени со **црвен штеп**

- Wireless безжично полнење на мобилен телефон
- Предни и задни сензори за паркирање
- Едноставен интелигентен Parking асистент (Simple IPA) со предни и задни сензори
- Типки за промена на брзина (само кај моторот 2.0 Hybrid Dynamic Force)
- **Простор под дното на багажникот (само кај моторот 2.0 Hybrid Dynamic Force)**
- **LED осветлување во багажникот (само кај Touring Sports)**
- **Електрично преклопување на задни седишта Toyota Easy Flat system (само кај Touring Sports)**



код LA 20

LUXURY/ LUXURY+ grey interior (опис на опремата)



- Спортски предни седишта со изразена потпора во комбинација сив штоф со бела кожа
- Украсни релјефни хромирани лајсни
- Светол тапаиџ на таванот на возилото

код LA 10

Надградено над нивото LUXURY:

- 18" bi-tone машински полирани бандаши од лесна легура (5 двојни краци) и пневматичи 225/40R18 (само за варијантата 2.0 Hybrid Dynamic Force Hatchback)
- Multi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла и нивелирање

- JBL premium sound system со 8" мултимедијален дисплеј и гласовно бирање (само за варијантата 2.0 Hybrid Dynamic Force Hatchback)

LUXURY PANO ROOF (само кај Touring Sports)

Надградено над нивото LUXURY:

- 18" bi-tone машински полирани бандаши од лесна легура (5 двојни краци) и пневматичи 225/40R18
- JBL premium sound system со 8" мултимедија дисплеј и гласовно бирање

- Панорамско кровно стакло со електрично отворање, електрична завеса и заштита од прикештување (само кај Touring Sport)

Технички карактеристики	1.2 Turbo 6 M/T	1.2 Turbo CVT	1.8 HSD 122 h. p. Je-CVT	2.0 I HYBRID Dynamic Force 180 h. p. Je-CVT
Зафатнина (cm ³)	1197	1197	1798	1987
Вкупна системска моќ кај хибридите (DIN hp)	-	-	122	180
Максимална моќ на бензинскиот мотор (hp/gpm)	116/5200	116/5200	98/5200	153/6000
Максимален вртежен момент (Nm/gpm) електрични	-	-	163	202
Максимален вртежен момент (Nm/gpm) бензински	185 (1500-4000)	185 (1500-4000)	142/3600	190/4400-5200
Пренос	6 M/T	CVT	e-CVT	e-CVT
Stop/start систем	no	no	yes	yes
Максимална брзина (km/h)	200	195	180	180
Забрзување (0-100 km/h)	9.3	10	10.9/11.1*	7.9/8.1*
Комбинирана потрошувачка (l/100 km)	5.6	5.8	3.3/3.6*	3.9
Комбинирана емисија на CO ₂ / NEDC	126**	128**	76/83**	89**
Резервоар на гориво (l)	50	50	43	43
Еуро норма	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

*Податоци кои се однесуваат на варијантата Touring Sports

**Податоците за CO₂ емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

БОИ	Бела (040), Темно сина (8Q4)	Бисерна бела (070) Емотивно црвена (3U5), Нежно сребрена (1J6)	Ултра сребрена (1F7), Урбан сива (1H5), Црна (209), Фантом кафена (4W9), Оксид бронзена (6X1), Сина Деним (8U6)	Бисерна бела/црна (2KR: 070/209), Нежно сребрена/црна (2RD: 1J6/209), Оксид бронзена/црна (2SF: 6X1/209), Емотивно црвена/црна (2SZ: 3U5/209)
Ефект	не	специјална (бисерна)	металик	bi-tone двојноја
Цена за доплата	7	600 €	500 €	700 €

